

ЗИМА 2021 - КОПАОНИК

ПАКЕТИ 7 НОЌИ СО ОРГАНИЗИРАН ПРЕВОЗ

ТЕРМИНИ

03.01 – 10.01.2021

10.01 – 17.01.2021

Копеонок со право го заслужува своето второ име – Сончева планина. Со просечно 200 сончеви денови годишно, и просечно 160 снежни денови (од крајот на ноември до првите мајски денови), е дефинитивно идеална комбинација за секој вљубеник на природата и зимските спортови. Планинскиот воздух несомнено му годи на организмот, а најубавата српска планина го има за секој свој посетител доволно, за да се врати од одморот свеж и препороден. Свежиот планински воздух е одлична превенција од разновидни болести, а и лекување на дел од нив. Планинскиот воздух го јакне имунитетот, ја подобрува крвната слика, поволно влијае на повлекување на кожните заболувања, ги ублажува алергиските реакции и го нормализира притисокот. Несомнено влијае на подобро внатрешно чувство и е рецепт за излегување од депресијата, победа над анксиозноста, но и одличен одмор од секојдневието. По враќањето ќе се чувствувате подобро, посилни и спремни за работа, дружба и се она што подразбира секојдневието.

Ски центарот е погоден за сите категории и возрасти. Поседува преку 62км ски патеки, за нордиско и алпско скијање. Исто така нуди и парк за бордање. Моменталниот капацитет е 24 жичари и ски лифтови за преку 33.000 скијачи. 97% од патеките се покриени со системот за вештачко оснежување.

ПРОГРАМА

Автобус / 7 ноќевања

Прв ден (03. или 10. јануари) - СКОПЈЕ – КОПАОНИК

Состанок на групата на паркингот пред нашата агенција во 05:50 ч. Планирано време за поаѓање во 06:00 ч. Патување преку граничниот премин Табановце, со застанување заради гранични формалности. Патувањето продолжува по новиот автопат. Попатна пауза во траење од околу 1 час, за појадок, кафе и сл. Пристигнувањето на Копеонок предвидено околу 14:00 ч. Сместување во избраниот хотел. Почеток на користење на услугите и уживање.

Втор до седми ден (03 – 10.01 или 10 - 17.01.) КОПАОНИК

Уживање во убавините на Копеонок. Скијање, прошетки на чист, планински воздух, пиење на кафе или чај, можеби блага ракија или варено вино во некоја од сончевите тераси, посета и релаксација во СПА центрите – секој по свој вкус.

Осми ден (10. јануари или 17. јануари) КОПАОНИК – СКОПЈЕ

По појадокот напуштање на собите до 10:00 ч. Оставање на багажот во простории предвидени за тоа или кај рецепција. Слободно време до поаѓање за Скопје. Предвидено време за поаѓање околу 15:00 часот. Попатна пауза од околу 1 час за закуска или кафе. Планирано пристигнување во Скопје околу 23:00 ч.

Олга Дедијер 2* - центар
Цените се по лице за пакет 7 полупансион со вкalkулиран попуст за резервација до 31.10. 2020

	03.01-10.01	10.01-17.01
Двокреветна соба		
Возрасен Мин 2 лица	233	197
1 дете до 4 год	15	15
1. дете 4-12 г	124	106
2. дете до 12 г	15	15
3. возрасен	189	160
4. возрасен	146	124
Еднокреветна соба		
Возрасен	385	323
Еднокреветна + 1 или 2 деца до 12 год		
Возрасен	233	197
1 дете до 4 год	15	15
1 дете од 4 - 12 год	189	160
1. и 2. дете од 2-12 год	146	124

Hotel Kraljevi Cardaci 4* - Викенд населба
Цените се по лице за пакет 7 полупансион со вкalkулиран попуст за резервација до 15.10.2020

	03.01-10.01	10.01-17.01
Двокреветна соба		
Возрасен Мин 2 лица	415	415
1 дете до 15 год	15	15
3. возрасен	295	295
Апартман (2+2, 2+3, 2+4)		
Возрасен	507	507
1. и 2. дете до 15 год	15	15
3. и 4. дете до 12 год.	261	261
3. возрасен	507	507
4. возрасен во 2+2	163	163
4. и 5. возрасен во 2+3	261	261
5. и 6. возрасен во 2+4	261	261
Еднокреветна соба		
Возрасен	580	580
1 дете од 0-15 год	298	298

Апартмански комплекс Kraljevi Cardaci 4* - Викенд населба		
Цените се по лице за пакет 7 ноќевања со вкalkулиран попуст за резервација до 15.10.2020		
	03.01-10.01	10.01-17.01
Студио комфорт		
Возрасен Мин. 2	191	191
3. лице	15	15
Студио лукс		
Возрасен Мин 2	210	210
3. лице	15	15
1/4 Апартман комфорт		
Возрасен Мин 2	260	260
3. и 4. лице	15	15
1/4 Апартман лукс		
Возрасен Мин 2	283	283
3. и 4. лице	15	15
1/6 Апартман комфорт		
Возрасен Мин. 4	170	170
5. и 6. лице	15	15
1/6 Апартман лукс		
Возрасен Мин. 4	187	187
5. и 6. лице	15	15
Доплата за 7 полупснасиони возрасен	109	109
Доплата за 7 полупснасиони дете до 12 год	64	64

Zoned & Spa Hotel 4* - Викенд населба		
Цените се по лице за пакет 7 полупансион со вкalkулиран попуст за резервација до 30.11.2020		
	03.01-10.01	10.01-17.01
Студио стандард 1+1, 2+1		
Возрасен Мин 2	341	341
1. дете до 12 год	15	15
1 дете до 12 - 15 год	146	146
3. возрасен	244	244
Студио лукс 1+1, 2+1		
Возрасен Мин 2	374	374
1. дете до 12 год	15	15
1 дете до 12 - 15 год	159	159
3. возрасен	266	266
Апартман стандард 2+2, 2+3		
Возрасен Мин 2	396	396
1. и 2. дете до 12 год	15	15
1 дете до 12 - 15 год	168	168
2. и 3. дете од 12 -15 год	130	130
3. возрасен	282	282
4. и 5. возрасен	130	130
Апартман лукс 2+2, 2+3		
Возрасен Мин 2	428	428
1. и 2. дете до 12 год	15	15
1 дете до 12 - 15 год	181	181
2. и 3. дете од 12 -15 год	139	139
3. возрасен	305	305
4. и 5. возрасен	139	139

РЕДОВЕН ЦЕНОВНИК

Олга Дедијер 2* - центар		
Цените се по лице за пакет 7 полупансиони		
	03.01-10.01	10.01-17.01
Двокреветна соба		
Возрасен Мин 2 лица	257	217
1 дете до 4 год	15	15
1. дете 4-12 г	136	116
2. дете до 12 г	15	15
3. возрасен	209	176
4. возрасен	160	136
Еднокреветна соба		
Возрасен	426	358
Еднокреветна + 1 или 2 деца до 12 год		
Возрасен	257	217
1 дете од 4 - 12 год	209	176
1. и 2. дете од 2-12 год	160	136
Hotel Kraljevi Cardaci 4* - Викенд населба		
Цените се по лице за пакет 7 полупансиони		
	03.01-10.01	10.01-17.01
Двокреветна соба		
Возрасен Мин 2 лица	436	436
1 дете до 15 год	15	15
3. возрасен	310	310
Апартман (2+2, 2+3, 2+4)		
Возрасен	533	533
1. и 2. дете до 15 год	15	15
3. и 4. дете до 12 год.	274	274
3. возрасен	533	533
4. возрасен во 2+2	171	171
4. и 5. возрасен во 2+3	274	274
5. и 6. возрасен во 2+4	274	274
Еднокреветна соба		
Возрасен	609	609
1 дете од 0-15 год	312	312

Апартмански комплекс Kraljevi Cardaci 4* - Викенд населба		
Цените се по лице за пакет 7 ноќевања		
	03.01-10.01	10.01-17.01
Студио комфорт		
Возрасен Мин. 2	200	200
3. лице	15	15
Студио лукс		
Возрасен Мин 2	221	221
3. лице	15	15
1/4 Апартман комфорт		
Возрасен Мин 2	273	273
3. и 4. лице	15	15
1/4 Апартман лукс		
Возрасен Мин 2	297	297
3. и 4. лице	15	15
1/6 Апартман комфорт		
Возрасен Мин. 4	178	178
5. и 6. лице	15	15
1/6 Апартман лукс		
Возрасен Мин. 4	197	197
5. и 6. лице	15	15
Доплата за 7 полупснациони возрасен	109	109
Доплата за 7 полупснациони дете до 12 год	64	64

Zoned & Spa Hotel 4* - Викенд населба		
Цените се по лице за пакет 7 полупансиони		
	03.01-10.01	10.01-17.01
Студио стандард 1+1, 2+1		
Возрасен Мин 2	378	378
1. дете до 12 год	15	15
1 дете до 12 - 15 год	160	160
3. возрасен	269	269
Студио лукс 1+1, 2+1		
Возрасен Мин 2	414	414
1. дете до 12 год	15	15
1 дете до 12 - 15 год	175	175
3. возрасен	294	294
Апартман стандард 2+2, 2+3		
Возрасен Мин 2	438	438
1. и 2. дете до 12 год	15	15
1 дете до 12 - 15 год	184	184
2. и 3. дете од 12 -15 год	142	142
3. возрасен	311	311
4. и 5. возрасен	142	142
Апартман лукс 2+2, 2+3		
Возрасен Мин 2	474	474
1. и 2. дете до 12 год	15	15
1 дете до 12 - 15 год	199	199
2. и 3. дете од 12 -15 год	153	153
3. возрасен	337	337
4. и 5. возрасен	153	153

Услови за откажување во случај на заболување од Ковид 19

Олга Дедијер – 7 дена пред поаѓање без пенали
 Краљеви Чардаци – пред поаѓање без пенали
 Зонед – пред поаѓање без пенали

Во сите случаи задолжителна достава на медицински доказ. Можна замена за друг термин според расположивоста или враќање на целата уплатена сума, минусирана за административни и банкарски трошоци.

Цената вклучува:

Х. Олга Дедијер

- 7 полупансиони (појадок и вечера)
- претставник од страна на организаторот за време на патувањето и цело време на престојот

Х. Краљеви Чардаци

- 7 полупансиони (појадок и вечера)
- претставник од страна на организаторот за време на патувањето и цело време на престојот
- користење на СПА центарот (внатрешен базен, финска и био сауна, парна бања, амам, солена соба, тепидариум) ! дозволен влез за деца над 12 год
- користење на детскиот дел на СПА центарот (беби и детски базен, тобогани)
- бањарки, папучи и пешкири за во СПА центарот
- теретана
- пинг понг сала
- трансфер до ски депо „Мало Језеро,, 2,5 км од хотелот, 5 пати на ден додека работи жичарата
- бебешко креветче на барање
- детска игрална со задолжително присуство на родител
- бежичен интернет

Апартмани Краљеви Чардаци

- 7 ноќевања
- претставник од страна на организаторот за време на патувањето и цело време на престојот
- постелнина, пешкири, финално чистење, топла вода, ел. струја, греење
- чистење на апартманите и замена на пешкирите на 2 дена
- трансфер до ски депо „Мало Језеро,, 2,5 км од хотелот, 5 пати на ден додека работи жичарата
- ваучер со 15% попуст за користење на СПА центарот (внатрешен базен, финска и био сауна, парна бања, амам, солена соба, тепидариум) ! дозволен влез за деца над 12 год и користење на детскиот дел на СПА центарот (беби и детски базен, тобогани), бањарки, папучи и пешкири за во СПА центарот
- бежичен интернет

Хотел Зонед

- 7 полупансиони (појадок и вечера)
- претставник од страна на организаторот за време на патувањето и цело време на престојот
- Користење на скијашница (во центарот на Копаоник)
- трансфер до центарот на Копаоник (претпладне од 08:30-11:00 ч и попладне од центарот од 15:00-17:00 ч – поаѓања на секои пола час)
- користење на СПА центарот (џакузи, парна бања, сауна, тепидариум, бањарка, папучи) – со задолжителна резервација на термин на рецепција ! За децата до 15 год термин од 14 – 18 ч со задолжително присуство на родител
- користење на теретана
- детска игрална
- бебешко креветче на барање
- бежичен интернет
- паркинг (ограничен број на места)
- сеф во соба

Цената не вклучува:

- такса за престој возрасни 120 дин по лице на ден, деца од 7-15 год 60 дин на ден, деца до 7 год не плаќаат. Осигурување 20 дин на ден, плаќаат сите
- **Цена за превоз за дете од 2 - 12 год. 45 е**
- **Цена за превоз за возрасен 60 е**
- **задолжително патничко здравствено осигурување без франшиза**
- индивидуални трошоци
- се друго неспомнато

ВАЖНИ НАПОМЕНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА

За валидна резервација потребна е уплата од минимум 50% од вкупната сума.

Останатиот дел се доплаќа најдоцна 15 дена пред поаѓање.

За реализација на превозот е потребен минимум од 30 патници. Истиот се резервира со 30% уплата а доплата се врши 15 дена пред поаѓање. Во случај на недоволен број на пријавени патници, цената може да претрпи измена.

Такса за престој се плаќа со резервација.

Патување во Србија е возможно и со лична карта (важи само за возрасни), за децата е потребен валиден пасош.

Моментално, за влез во Србија е потребен ПЦР тест поради КОВИД 19, не постар од 72 часа.

Опис на хотелите:

Х. Олга Дедијер

Хотелот се наоѓа на 600м од центарот на Копаник, блиску до ски патека „Мало Језеро“ 450м.

Располага со вкупно 232 легла, во двокреветни, трокреветни и четворокреветни соби. Нуди: ресторан со 300 места, аперитив и снек-бар, просторија за игра и забава, паркинг со ограничен број места и продавница.

Двокреветна соба – два единечни кревета, купатило со туш

Трокреветна соба - три единечни кревета или француски кревет и еден единечен кревет, купатило со туш

Четворокреветна соба – два француски кревета, купатило со туш

Х. Краљеви Чардаци

Комплексот Краљеви Чардаци се наоѓа во Викенд населба, на 5км оддалеченост од центарот на Копаоник. Во понуда се вкупно 307 сместувачки единици. Хотелот нуди: пансионски ресторан, а ла карт ресторан, пивница, фризерски салон, маркет и менувачница, Спа центар со делот за најмалите, лоби бар, детска игрална, теретана, конференциска сала, паркинг (ограничен број на места)

Двокреветна стандардна соба – купатило (туш кабина, фен, бањарка), француски кревет, кабловска ТВ/ЛЦД, телефон, мини-бар, ел. Бокал, сеф, бежичен интернет

Супериор соба - купатило (туш кабина, фен, бањарка), француски кревет, софа на расклопување, кабловска ТВ ЛЦД, телефон, мини-бар, ел. бокал, сеф, бежичен интернет

1/2+2 апартамент - купатило (туш кабина, фен, бањарка), дневна соба со софа на извлекување, спална соба со француски кревет и еден единечен кревет, кабловска ТВ/2 ЛЦД телевизори, телефон, мини-бар, ел. бокал или мини кујна, сеф, бежичен интернет

1/2+3 апартамент - купатило (туш кабина, фен, бањарка), дневна соба со софа на извлекување, спална соба со француски кревет, кабловска ТВ/2 ЛЦД телевизори, телефон, мини-бар, ел. бокал, сеф, бежичен интернет

1/2+4 апартамент со камин - купатило (туш кабина, фен, бањарка), дневна соба со софа на извлекување и камин, две спални соби, едната со француски кревет, другата со две единечни легла, мини кујна со трпезариска маса, кабловска ТВ/ЛЦД телевизор, телефон, мини-бар, сеф, бежичен интернет

Апартмани Краљеви Чардаци

Комплексот Краљеви Чардаци се наоѓа во Викенд населба, на 5км оддалеченост од центарот на Копаоник. Во понуда се вкупно 307 сместувачки единици. Хотелот нуди: пансионски ресторан, а ла карт ресторан, пивница, фризерски салон, маркет и менувачница, Спа центар со дел за најмалите, лоби бар, детска игрална, теретана, конференциска сала, паркинг (ограничен број на места)

Опис на сместувачките единици – апартмани

Студио (2 или 3 лица) – софа на извлекување за 2 лица + софа на извлекување за едно лице, купатило со туш кабина и фен, комплетно опремена кујна со ел. шпорет, фрижидер, прибор, трпезариска маса, кабловска ТВ/ЛЦД, бежичен интернет

Апартман (за 4 лица) – дневна соба со софа на извлекување за две лица, спална соба со француски кревет, купатило со туш кабина и фен, комплетно опремена кујна со ел. шпорет, прибор, фрижидер, трпезариска маса, кабловска ТВ/ЛЦД, бежичен интернет

Апартман (за 6 лица) – дневна соба со софа на извлекување за две лица (некои од апартманите имаат камин), две спални соби, едната со француски кревет, другата со два единечни кревета, купатило со туш кабина и фен, комплетно опремена кујна со ел. шпорет, прибор, фрижидер, трпезариска маса, кабловска ТВ/ЛЦД, бежичен интернет

Хотел Зонед

Хотелот се наоѓа во Викенд населба, на 3,5км од центарот на Копаноник и 1,5км од ски патека „Сунчана Долина“. Хотелот нуди: ресторан, кафе бар, детска игрална, сала за игри (билијар, стони фудбал, пикадо – со доплата, отворен јавен паркинг, ски остава, СПА центар (џакузи, парна бања, тепидариум, сауна, теретана), бежичен интернет.

Студио 2+1 – на пониски катови, стандардно опремено (25-30м²), со кујна, купатило со туш, фен, бањарка, папучи, француски или два единечни кревета + фотеља или софа на развлекување, ЛЦД ТВ, телефон, сеф, мини-бар, бежичен интернет

Студио Лукс 2+1 – на повисоките катови, луксузно опремено со декоративен камен на сидовите и дифузно халогено и лед осветлување (25-30м²), со кујна, купатило со туш, фен, бањарка, папучи, француски или два единечни кревета + фотеља или софа на развлекување, ЛЦД ТВ, телефон, сеф, мини-бар, бежичен интернет

Апартман 2+2, 2+3 – сместени на ниво на рецепција и пониско, стандардно опремени (35-40м²), спална соба со француски кревет, дневна соба со софа и фотеља на развлекување, кујна, купатило со туш, фен, бањарка, папучи, ЛЦД ТВ, телефон, сеф, мини-бар, бежичен интернет

Супериор Апартман 2+2, 2+3 – сместени на повисоки катови, опремени (45-50м²), луксузно опремено со декоративен камен на сидовите и дифузно халогено и лед осветлување во дневната соба, спална соба со француски кревет, дневна соба со софа и фотеља на развлекување, кујна, купатило со туш, фен, бањарка, папучи, 2 ЛЦД ТВ, телефон, сеф, мини-бар, бежичен интернет